

- Лидерски вештини
- Специјализирано знаење
- Создавање на бизнис лидери

## ПРИЈАВА

за учество во 6 месечната Програма на Клубот на менаџери-  
претприемништво и лидери

**Период на одржување:** од 09 декември 2021 година до 27 мај 2022 година.  
За секој Модул ќе следи детална Агенда со темите, саатници и  
предавачите на Програмата

**Организатор:** Советот за високо образование при Стопанската комора на  
Северна Македонија

**Целна група:** претставници на среден менаџмент од големи и средно  
големи компании.

**Место на одржување:** голема сала во Стопанска комора на Северна  
Македонија (ул. Димитрие Чуповски бр.13, Скопје).

*Програмата содржи и посети на компании и институции за кои ќе следат  
до учесниците и детални Агенди*

Ве молиме пополнете:

Назив на правното лице/компанијата	
Дејност на правното лице	
Адреса /место на компанијата	
Мобилен телефон и Е-маил за контакт од компанијата	
Име и презиме на претставникот од правното лице со негови податоци (мобилен телефон, електронска адреса и професија на учесникот)	
Кратка биографија на учесникот на Програмата (150 збора)	

## Вкупна котизација за обуката

Вкупно 800 евра (во денарска противвредност)

Во цената е вклучено целосно следење на шестмесечната Програма на Клубот на менаџери-претприемништво и лидери. Секој учесник по завршување на обуката **ќе добие Сертификат за поминатата Програма**. Секој учесник за време на одржување на Програмата ќе добие ексклузивни презентации и други материјали од секој предавач на Програмата.

Средствата за обуката се уплатуваат на правното лице: Стопанска комора на Северна Македонија-Совет за високо образование при Комората со назнака **-за Програмата на Клубот на менаџери-претприемништво и лидери -**

**Сите заинтересирани за учество на оваа Програма можат да се пријават најдоцна до 01.12.2021 година со доставување на Пријавата на е-маил: [jelisaveta@mchamber.mk](mailto:jelisaveta@mchamber.mk). Организаторот на обуката, го задржува правото да одлучи за бројот на кандидати кои ќе ја проследат обуката.**

За повеќе информации во врска со Програмата можете да се обратите на следниот контакт: д-р Јелисавета Георгиева Јовевска, потпретседател на Стопанска комора на Северна Македонија и Проектен менаџер за развој на Советите при Комората, 070/234-273.

Скопје, 08.11.2021 година



СТОПАНСКА КОМОРА  
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ECONOMIC CHAMBER  
OF NORTH MACEDONIA

## УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА РАСТ И РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ

- Лидерски вештини
- Специјализирано знаење
- Создавање на бизнис лидери



Совет за  
унапредување  
на високото  
образование